

ПРЕДЛАГАЧ:	Владата на Република Северна Македонија	PROPOZUES:	Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
ПРЕТСТАВНИЦИ:	Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и  д-р Вјолца Бериша, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство	PËRFAQËSUES:	Ljupço Nikollovski, Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe  dr. Vjollca Berisha, zëvendës ministre e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
ПОВЕРЕНИЦИ:	Реџаил Исмаили, државен секретар во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  Љутви Акики, директор на Управата за семе и саден материјали	TË BESUESHËM:	Rexhail Ismaili, Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe ekonomisë së Ujërave  Ljutvi Akiki, Drejtor i Administratës për Farërat dhe Materialet Bimore

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА  
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА (\*)

PROPOZIM LIGJ  
PËR PLOTËSIMIN E LIGJINIT PËR FARA  
DHE MATERIAL BIMOR PËR BIMËT  
BUJQËSORE (\*)



Влада на Република Северна Македонија

Скопје, 11 април 2023 година

Бр. 41-1561/9

До  
Претседателот на Собранието на Република Северна  
Македонија  
Скопје

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (\*), што го утврди на седницата, одржана на 11 април 2023 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и д-р Вјолца Бериша, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за повереници Реџаил Исмаили, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Љутви Акики директор во Управата за семе и саден материјал.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.

Претседател на Владата на  
Република Северна Македонија

д-р Димитар Ковачевски



Подготвил: Љупчо Петковски, советник  
Проверил: Никола Пасков, раководител на одделение  
Катерина Јаневска, раководител на одделение  
Контролирал: Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор  
Jetmira Maliqi, помошник раководител на сектор  
Согласен: Снежана М. Пендовски, државен советник  
Зоран Брњарчевски, раководител на сектор  
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата

## ВОВЕД

### I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) се уредуваат производството, подготовката за трговија, етикетањето, трговијата, увозот и извозот на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување за земјоделски растенија од житни, фуражни, градинарски, маслодајни, влакнодајни, репа, компир, тутун, украсни растенија, овошни растенија и винова обврските на лицата кои се занимаваат со производство, доработка, трговија и увоз и извоз на семенски и саден материјал за земјоделски растенија; пријавувањето, испитувањето, одобрувањето, запишувањето и одржувањето на сорти на земјоделски растенија во национална сортна листа; надлежност на официјалениот орган за сертифицирање на семенски и саден материјал, јавните овластувања, овластени лаборатории, чувањето и одржување на референтни примероци на семенски и саден материјал и други прашања од областа на семенскиот и садниот материјал.

Согласно позитивните одредби од Законот, производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија можат да вршат домашни и странски правни или физички лица-снабдувачи кои се запишани во Централниот регистар на Република Северна Македонија и запишани во Регистарот на снабдувачи на семенски материјал и во Регистарот на саден материјал во Управата за семе и саден материјал. Овие одредби се однесуваат на правни и физички лица кои се регистрирани во Република Северна Македонија.

Согласно Законот за услуги кој е усогласен со Директивата 2006/123/EЗ за услуги, произлегуваат обврски за усогласување и на другите национални закони кои опфаќаат услужни дејности и даваат услуги на

## HYRJE

### I. VLERËSIMI I GJENDJEVE DHE I ARSYEVE PËR MIRATIMIN E LIGJIT

Me Ligjin për Farat dhe Bimët material për bimë bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/ 16 dhe 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 122/21) rregullojnë prodhimin, përgatitjen për tregti, etiketimin, tregtimin, importin dhe eksportin e materialit farë, materialit fidanor dhe materialit të shumimit të bimëve bujqësore nga drithërat, foragjeret, hortikulturore, vajore, fibroze, panxhar, patate, duhan, bime zbukuruese, bimët frutore dhe hardhitë, detyrimet e personave që merren me prodhim, përpunim, tregti dhe import dhe eksport të farës dhe materialit fidanor për bimë bujqësore; aplikimi, ekzaminimi, miratimin, regjistrimin dhe mirëmbajtjen e varieteteve të bimëve bujqësore në listën kombëtare të varieteteve; kompetenca e autoritetit zyrtar për certifikimin e farërave dhe materialit fidanor, autoriteteve publike, laboratorëve të autorizuar, ruajtjes dhe mirëmbajtjes së mostrave referente të farës dhe materialit fidanor dhe çështje të tjera në fushën e farës dhe materialin mbjellës.

Sipas dispozitave pozitive të ligjit, prodhimi, përgatitjen për tregti, import-eksport dhe tregtim të farërave dhe materialit mbjellës nga bimët bujqësore mund ta kryejnë persona juridikë apo fizikë-furnizues vendorë dhe të huaj të cilët janë të regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të regjistruar në Regjistrin e farërave. Furnizuesit dhe në Regjistrin e Materialeve Bimore në Autoritetin e Farërave dhe Mbjelljes. Këto dispozita u referohen personave juridikë dhe fizikë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Sipas Ligjit për Shërbimet, i cili është i harmonizuar me Direktivën 2006/123/EC për Shërbimet, ka detyrime për harmonizimin e ligjeve të tjera kombëtare që mbulojnë aktivitetet e shërbimeve dhe ofrojnë shërbime për qytetarët me Ligjin

граѓаните со Законот за услуги.

për Shërbimet.

## II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Цел на предложеното дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) е да се воспостави правна рамка за правни и физички лица од државите членки на Европскиот економски простор, регистрирани во нивните матични држави за производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија да можат слободно, без дополнителна регистрација во националните регистри на територијата на Република Северна Македонија да ги вршат истите деловни активности по нејзиното пристапувањето во Европската Унија.

## II. QËLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE TË PROPOZIM - LIGJIT

Qëllimi i propozim plotësues të Ligjit për farë dhe material bimor për bimë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/ 13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 dhe 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 122/ 21) është që të vendosët ekuilibër juridik për personat juridik dhe fizik nga shtetet anëtare të Zonës Ekonomike Evropiane, të regjistruara në vendet e tyre të amë për prodhim, përgatitje për tregti, import-eksport dhe tregtim të farës dhe materialit mbjellës të bimëve bujqësore që lirisht, pa regjistrim shtesë në regjistrat kombëtarë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mund të kryejnë të njëjtat aktivitete biznesi pas anëtarësimit të saj në Unionin Evropian.

## III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог законот за дополнување на законот за семски и саден материјал за земјоделски растенија не предизвикува финансиски последици врз буџетот и другите јавни финансиски средства.

## III. VLERËSIMI I PASOJAVE FINANCIARE NGA PROPOZIM - LIGJI MBI BUXHETIN DHE MJETET E TJERA FINANCIARE PUBLIKE

Propozim - ligji për plotësim të ligjit për farërat dhe materialin bimor për bimët bujqësore nuk shkakton pasoja financiare mbi buxhetin dhe mjetet të tjera financiare publike.

## IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предлог законот за дополнување на законот за семски и саден материјал за земјоделски растенија не предизвикува финансиски последици врз буџетот и другите јавни финансиски средства.

## IV. VLERËSIMI I MJETEVE TË NEVOJSHME FINANCIARE PËR ZBATIMIN E LIGJIT DHE MËNYRËS SË SIGURIMIT TË TYRE, SI DHE TË DHËNAT PËR ATË SE ZBATIMI I LIGJIT A SJELL DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË ÇAKTUARA

Propozim - ligji për plotësimin e ligjit për farërat dhe materialin bimor të bimëve bujqësore nuk shkakton pasoja financiare në buxhet dhe mjetet të tjera financiare publike.

V. УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Со предлогот се врши усогласување со член 16 ставовите 1 и 2 од Директивата 2006/123/ЕС на Европскиот парламент и Советот од 12 декември 2006 година за услуги на внатрешниот пазар (CELEX бр. 32006L0123), како и хоризонтално усогласување со членот 14 од Законот за услуги (\*).

V. HARMONIZIMI I PROPOZIM - LIGJIT ME TË DREJTËN E BASHKIMIT EUROPIAN

Më propozimin behët përputhshmëri me nenin 16, paragrafët 1 dhe 2 të Direktivës 2006/123/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 12 Dhjetor të vitit 2006 për shërbimet e tregut të brendshëm (CELEX Nr. 32006L0123), si dhe pajtueshmërinë horizontale me nenin 14. të Ligjit për shërbime (\*).

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА  
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА (\*)

Член 1

Во Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21), по членот 5-а се додава нов член 5-б, кој гласи:

„Член 5-б

Снабдувачи на семе и саден материјал регистрирани во држави од Европскиот економски простор

(1) Производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија на територијата на Република Северна Македонија можат да вршат и странски правни или физички лица регистрирани како снабдувачи со семенски и саден материјал од земјоделски растенија во државите од Европскиот економски простор во согласност со прописите за право на основање и слобода на движење на стоки и услуги.

(2) Снабдувачите од ставот (1) на овој член, пред да започнат со производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија, до Управата доставуваат известување кое содржи податоци за правното или физичкото лице, седиште или адреса на живеење, раководно лице на правното лице, даночен или матичен број, како и доказ за регистрирана дејност.

(3) Снабдувачите од ставот (1) на овој член, се должни да ја известат Управата за било каква промена на податоците содржани во

PROPOZIM I LIGJIT  
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FARAT  
DHE MATERIALIN BIMOR TË BIMËVE  
BUJQËSORE (\*)

Neni 1

Në Ligjin për farën dhe materialin fidanor për bimë bujqësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14 , 129/ 15, 39/16, 71/16 dhe 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 122/21), pas nenit 5-a shtohet neni i ri 5-b, i cili thotë:

“Neni 5-b

Furnizuesit e farërave dhe materialit bimor të regjistruar në vende të Zonës Ekonomike Evropiane

(1) Prodhimin, përgatitjen për tregti, import-eksport dhe tregtim të farës dhe materialit bimor nga bimët bujqësore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund ta bëjnë edhe persona juridikë ose fizikë të huaj të regjistruar si furnizues të farës dhe materialit fidanor. nga impiantet bujqësore në shtetet nga Zona Ekonomike Evropiane në përputhje me rregulloret për të drejtën e themelimit dhe lirinë e lëvizjes së mallrave dhe shërbimeve.

2) Furnizuesit nga paragrafi (1) i këtij neni, para fillimit të prodhimit, përgatitjes për tregti, import-eksport dhe tregtim të farës dhe materialit bimor të bimëve bujqësore, i dorëzojnë Administratës një njoftim me të dhëna për personin juridik ose fizik, selinë ose adresën e banimit, titullarin e personit juridik, numrin tatimor ose identitetin, si dhe vërtetimin e veprimtarisë së regjistruar.

(3) Furnizuesit nga paragrafi (1) i këtij neni janë të obliguar që në afat prej tetë ditësh

\* Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2006/123/EC на Европскиот парламент и Советот од 12 декември 2006 година за услуги на внатрешниот пазар, CELEX бр. 32006L0123.

\* Ky ligj është në përputhje me Direktivën 2006/123/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 12 dhjetor 2006 për shërbimet në tregun e brendshëm, CELEX nr. 32006L0123.

известувањето од ставот (2) на овој член, во рок од осум дена од денот на промената.

(4) Управата врши проверка на податоците преку увид во јавно достапните електронски регистри во земјата на регистрација и води евиденција на доставените известувања од ставот (2) на овој член.“.

#### Член 2

Одредбите од членот 1 од овој закон, со кој се додава нов член 5-б, ќе отпочнат да се применуваат од денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

nga dita e ndryshimit ta njoftojnë Administratën për çdo ndryshim të të dhënave nga njoftimi nga paragrafi (2) i këtij neni.

(4) Administrata benë kontrollonin e dhënat përmes depërtimit në regjistrat elektronikë të disponueshëm publikisht në vendin e regjistrimit dhe mban evidencë për njoftimet e dorëzuara nga paragrafi (2) i këtij neni."

#### Neni 2

Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji, me të cilin shtohet neni i ri 5-b, do të fillojnë të zbatohen nga dita e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

#### Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) содржи одредби кои се однесуваат на регистрација на снабдувачи на семенски и саден материјал при што неопходно е истите да се усогласат со член 16 ставовите 1 и 2 од Директивата за услуги (CELEX бр. 32006L0123) и со членот 14 од Законот за услуги и на тој начин да се воспостави правна рамка за правни и физички лица од државите членки на Европскиот економски простор регистрирани во нивните матични држави за производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија да можат слободно, без дополнителна регистрација на територијата на Република Северна Македонија да ги вршат истите деловни активности.

### I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Со дополнувањата на Законот се дава можност на правните и физичките лица од државите членки на Европскиот економски простор да вршат производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија без дополнителна регистрација во националните регистри на територијата на Република Северна Македонија, по нејзиното пристапувањето во Европската Унија.

### II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со предлогот се врши усогласување со член 16 ставовите 1 и 2 од Директивата за услуги на внатрешен пазар (CELEX бр. 32006L0123) како и хоризонтално усогласување со членот 14 од Законот за услуги.

## ARSYETIM I PROPOZIM - LIGJIT

Ligji për farë dhe material bimor për bimë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 dhe 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 122/21) përmban dispozita në lidhje me regjistrimin e furnitorëve të farërave dhe materialit fidanor, ku është e nevojshme të respektohet neni 16 paragrafët 1 dhe 2 të Direktivës së Shërbimeve (CELEX Nr. 32006L0123) dhe me nenin 14 të Ligjit për Shërbimet dhe në atë mënyrë për të krijuar një kuadër ligjor për personat juridikë dhe fizikë nga shtetet anëtare të Zonës Ekonomike Evropiane të regjistruar në shtetet e tyre të origjinës për prodhim, përgatitje për tregti, import-eksport dhe tregtim të farërave dhe materialit bimor nga bimët bujqësore që lirisht, pa regjistrim shtesë, të kryejnë të njëjtat aktivitete afariste në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

### I. SQARIMI I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIM - LIGJIT

Me plotsimet e ligjit, u jepet mundësi personave juridikë dhe fizikë nga shtetet anëtare të Zonës Ekonomike Evropiane të prodhojnë, përgatiten për tregti, import-eksport dhe tregtojnë farë dhe material bimor nga bimët bujqësore pa regjistrim shtesë në regjistrat nacional në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pas anëtarësimit të saj në Unionin Evropian.

### II. LIDHJA E NDËRSJELLËT E ZGJIDHJEVE TË PËRMBAJTURA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Propozimi është në përputhje me nenin 16 paragrafët 1 dhe 2 të Direktivës për Shërbimet në Tregun e Brendshëm (CELEX Nr. 32006L0123) si dhe pajtueshmërinë horizontale me nenin 14 të Ligjit për



Shërbimet.

### III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното решение се овозможува поголем број правни и физички лица да вршат производство, подготовка за трговија, увоз-извоз и трговија на семенски и саден материјал од земјоделски растенија, при што се очекуваните економски влијанија се: зголемување на квалитетот и понудата на земјоделските производи, зголемување на конкуренцијата на пазарот со семенски и саден материјал и дополнително намалување на цените на услугите.

### III. PASOJAT QË DO TË DALIN NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Më vendimin e propozuar mundësohet një numër më i madh i personave juridikë dhe fizikë që të kryejnë prodhim, përgatitjen për tregti, import-eksportin dhe tregtimin e farës dhe materialit bimor nga bimët bujqësore, me ndikimet e pritshme ekonomike që janë: rritja e cilësisë dhe ofertës së produkteve bujqësore, rritjen e konkurrencës në tregun e farës dhe materialit fidanor dhe duke ulur më tej çmimet e shërbimeve.

ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ  
ШТО СЕ ДОПОЛНУВААТ

EKSTRAKT DISPOZITASH NGA LIGJI  
QË PLOTËSOHEN

Регистрирање на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти

Regjistrimi i furnizuesve të farës dhe materialit bimor të llojeve autoktone

Член 5-а

Neni 5-а

(1) Снабдувачите на семенски и саден материјал од автохтони сорти се водат во посебен регистар кој се води во Управата.

(2) Запишувањето во регистарот од ставот (1) на овој член се врши со поднесување на барање до Управата.

(3) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува условите, формата и содржината на барањето.

(4) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува содржината и начинот на водењето на регистарот од ставот (1) на овој член.

(1) Furnizuesit e farës dhe materialit bimor të llojeve autoktone administrohen në një regjistër të veçantë i cili mbahet në administratë.

(2) Regjistrimi në regjistrin nga paragrafi (1) i këtij neni bëhet me paraqitjen e kërkesës në administratë.

(3) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave përcakton kushtet, formën dhe përmbajtjen e kërkesës.



(4) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e përcakton përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (1) i këtij neni.


ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА  
УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА


<b>1. Правен пропис</b>	
1.1. Назив на прописот	Предлог Закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија Proposal Law amending the Law on Seed and Planting Material for Agricultural Plants
1.2. Предлагач	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
1.3. ЕПП број	2020.0800.8163
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ	Поглавје 03 - Право на основање и слобода на давање на услуги
<b>2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки</b>	
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот	Глава VI Сообразување на законодавството и спроведување на законите, член 68 (приспособување на законите на Република Македонија со законодавството на Заедницата) Глава V Движење на работници, право на основање, давање на услуги и капитал, Поглавје III - Давање услуги, член 55 и член 56 (преземање на неопходни чекори за да се овозможи забрзана понуда на услуги од компании кои се основани во другата страна без преземање на мерки со кои ќе се создадат значајно порестриктивни услови во понудата на услуги).
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата	/
<b>3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија</b>	
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ	
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ	ЕУ пропис - CELEX бр. 32006L0123 <input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото	Дел од одредбите од Директивата се транспонирани во Законот за услуги, а дел од одредбите од Директивата се однесуваат само за земјите членки на Европската Унија и за Европската Комисија.
3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ	

/		
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија Потполна усогласеност ќе се постигне согласно рокот кој ќе се утврди во текот на пристапните преговори.		
3.6. Кореспондентна табела (прилог)		
Да		
4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис		
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот.		
<input checked="" type="checkbox"/> ДА	Верзија МК 4	<input type="checkbox"/> НЕ
Извор: Секретаријат за европски прашања Доколку извор на преводот не е Секретаријатот за европски прашања, преводот задолжително треба да се достави до Секретаријатот за европски прашања.		
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ На интернет страната: <a href="http://www.sep.gov.mk">www.sep.gov.mk</a>		
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик?		
<input type="checkbox"/> ДА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕ	
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот		
/		

5. Стручна помош и мислење (Европска комисија, КАРДС, ИПА, TAIEH, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)	
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот	
/	
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот	
/	

Раководител на надлежниот сектор	
Име презиме:	Александар Костовски
Звање и работно место:	Раководител на сектор
Потпис:	
Датум:	.03.2023
Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис	
Име презиме:	Lutvi Akiki
Потпис:	
Датум:	

Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис	
Име и презиме:	Љупчо Николовски
Потпис:	
Датум:	03-2023





Влада на Република Северна Македонија  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

МИСЛЕЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО  
ЗА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА НА ПРОПИСОТ

Предлог на Закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (\*)  
ЕПП – 2020.0800.8163

Секретаријатот за законодавство ја разгледа изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и го дава следново мислење:

Во однос на точките 2 и 3 од Изјавата, вклучително и Кореспондентната табела, Секретаријатот за законодавство:			
а) целосно се согласува	Целосно се согласува со Изјавата за усогласеност во однос на точката 2 и 3 од Изјавата за усогласеност со кореспондентната табела МК-ЕУ на Предлог на Закон за дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија (*)		
б) делумно се согласува и ги дава следниве забелешки:			
в) цени дека несоодветно го одразува степенот на усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ од следниве причини:			
Мислењето го подготви:	Секретар на Секретаријатот за законодавство		
Име презиме:	м-р Ирена Јованова Поповска	Име и презиме:	д-р Оливера Немовска
Звање и работно место:	Државен советник		Секретар
Потпис:		Потпис:	
Датум:	20.04.2023	Датум:	

Примено	Е-позив	Свој	Помош	Воведен
№	№	№	№	№
111-134/1				

Република Северна Македонија  
Редовен и Министерски советник  
Министерство за законодавство  
Министре на Владата на Република Северна Македонија  
Свој / Свој / Свој / Свој / Свој